



Проект „Поддршка за развој на земјоделски задруги“
Проектот е финансиран од Европската Унија.
Договор бр.:IPA/2017/392898



Повик бр. 4/ЗАМ/2018
за пријавување интерес за развој на земјоделски задруги
Техничка поддршка – прва фаза

Почитувани,

Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на „Повикот за пријавување интерес за развој на земјоделска задруга“.

Генералната цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски сектор преку зајакнување на капацитетите на земјоделските задруги. Специфичната цел на поддршката е зголемена продуктивност и зголемени економски резултати преку поддршка за развој на земјоделски задруги.

Право на учество имаат сите земјоделски задруги регистрирани во надлежниот регистар на земјоделски задруги.

Рокот за доставување пријави е 15.10.2018 г. до 16.00 часот.

Инструкциите и обрасците за аплицирање може да ги подигнете во просториите на Македонската развојна фондација за претпријатија - МРФП или од веб-страницата www.zadruqi.mk.

Пријавите се поднесуваат на следната адреса: Македонска развојна фондација за претпријатија, ул. „Никола Паралунов“ бр. 41а, 1060 Скопје, со назнака „За повик бр. 4/ЗАМ/2018“.

Оваа постапка за избор се спроведува во рамките на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“ кој е финансиран од Европската Унија, а спроведуван од CARE Германија/Луксембург и Македонската развојна фондација за претпријатија.

Број 08-58/1-2018
Скопје, 01.08.2018

Тетјана Лазаревска
Извршен директор на МРФП

Проектот е поддржан од Европската Унија



Проектот го спроведуваат:



СОДРЖИНА

ИНСТРУКЦИИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ	3
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	3
2. ДОКУМЕНТАЦИЈА.....	5
3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОВИКОТ.....	5
4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ.....	6
5. ОТВОРАЊЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЈАВИТЕ	6
6. ИЗБОР.....	7
7. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА.....	7
ПРИЈАВА ЗА ИНТЕРЕС.....	8
Образец 1 - ПРИЈАВА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС.....	9
Образец 2 - ПРАШАЛНИК ЗА ПРОЦЕНА И ИЗБОР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ.....	10
Образец 3 - ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ	14
Образец 4 - ИЗЈАВА ЗА НЕЗАВИСНА ПРИЈАВА.....	15
Образец 5 - СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА.....	16

ИНСТРУКЦИИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Вовед

Во овој документ се содржат инструкциите за апликантите за јавниот повик за понуди бр. 4/ЗАМ/2018.

Апликант е земјоделска задруга регистрирана во надлежниот регистар на земјоделските задруги.

1.2. Објавувач на повикот

Објавувач на повикот е Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), со седиште на адреса: ул. „Никола Парапунов“ 41а, 1060 Скопје, телефон +389 2 3088 992, e-mail: zadrugi@mrfp.mk, интернет-адреса: www.zadrugi.mk

1.3. Цел на поддршката

1.3.1. Генералната цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски сектор преку зајакнување на капацитетите на земјоделските задруги.

1.3.2. Специфичната цел на поддршката е зголемена продуктивност и зголемени економски резултати преку поддршка за развој на земјоделски задруги.

1.4. Предмет на повикот

1.4.1. Предмет на повикот е пријавување интерес за развој на земјоделски задруги (во понатамошниот текст: земјоделски задруги / апликант). Избраните земјоделски задруги ќе бидат поддржани во рамките на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“.

1.4.2. Поддршката за земјоделските задруги ќе се реализира во три фази. **Предмет на овој повик е избор на земјоделски задруги кои ќе добијат поддршка опишана во „Техничка поддршка – прва фаза“.**

Техничка поддршка – прва фаза. Врз основа на овој повик ќе бидат избрани 24 (дваесет и четири) земјоделски задруги, согласно критериумите опишани во т. 1.7.1.

Избраните земјоделски задруги ќе добијат техничка поддршка која се состои од консултантски услуги (обуки и менторство) за подготовка на нацрт-бизнис план за развој на земјоделска задруга.

На крајот од првата фаза овие земјоделски задруги се очекува да имаат подготвено нацрт-бизнис план.

Техничка поддршка – втора фаза. Врз основа на втор (следен) повик, земјоделските задруги ќе бидат повикани да достават нацрт-бизнис план на земјоделска задруга. Низ процес на селекција, по однапред објавени критериуми во вториот повик, ќе бидат избрани 16 (шеснаесет) земјоделски задруги.

Овие земјоделски задруги ќе добијат техничка поддршка од оваа фаза, која се состои од консултантски услуги за развој на нацрт во конечен бизнис-план.

На крајот од оваа фаза овие земјоделски задруги се очекува да имаат подготвено завршен бизнис-план.

Финансиска поддршка – трета фаза. Врз основа на трет (следен) повик, земјоделски задруги ќе бидат повикани да достават завршен бизнис-план за развој на земјоделска задруга. Низ процес на селекција, по однапред објавени критериуми со третиот повик, ќе бидат избрани 8 (осум) земјоделски задруги.

Овие задруги ќе добијат финансиска и техничка поддршка за реализација на нивниот бизнис-план. Листата на подобни набавки и трошоци за реализација на бизнис-планот ќе биде објавена во рамките на третиот повик. Финансиската поддршка е наменета за деловна (бизнис) инвестиција на задругата. Задругата треба да обезбеди кофинансирање од сопствени извори најмалку 20% од вкупниот износ на инвестицијата, но не е исклучен и повисок износ на кофинансирање. Средствата што проектот може да ги обезбеди може да изнесуваат најмногу 80.000 ЕУР. Вкупниот буџет за финансиска поддршка изнесува 1.020.000 ЕУР за вкупно 20 задруги (нови и постоечки задруги), оттука, проектот го задржува правото да управува со распределбата на средства за апликации со износи над планираните просечни 51.000 ЕУР врз основа на достапноста на средства во рамки на проектот.

1.4.3. МРФП го задржува правото да објави неколку повици во сите фази за да го достигне планираниот број и квалитетот на доставени пријави, како и да избере поголем или помал број од дефинираните во одделни фази.

1.4.4. Апликантот треба да ги достави потребните документи и обрасци наведени во овој повик за да може да се изврши проценка и избор.

1.5. Извор на средства, потекло на добрата и видливост

1.5.1. Средствата за реализација на овој повик се обезбедени во рамките на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, бр. ИПА/2017/392898, финансиран од Европската Унија. Следствено на тоа, треба да се почитуваат релевантните правила на ЕУ, вклучително да се почитуваат и инструкциите што МРФП ќе ги даде, особено во врска со почитување на правилата за видливост на поддршката на ЕУ и потеклото на добрата.

1.6. Право на учество

1.6.1. Право да достават пријава имаат сите апликанти кои ги исполнуваат следните услови:

- Земјоделски задруги кои имаат интерес за развој на своите задруги согласно начелата на земјоделски задруги - доброволно и отворено членство, транспарентност и заедничка контрола од членството, економско дејствување на членовите на задругата, самостојност и независност, обезбедување обука и информирање на членството, соработка меѓу земјоделските задруги и обезбедување одржлив развој;
- Земјоделските задруги треба да бидат регистрирани во надлежниот регистар на земјоделските задруги.

1.7. Критериуми за избор

1.7.1. Критериумите за избор за техничка поддршка – прва фаза се врз основа проценка на капацитетот на земјоделските задруги (досегашните искуства), квалитетот на бизнис-идејата за развој, мотивацијата и подготвеноста за развој на земјоделска задруга.

1.8. Начин на комуникација

Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во писмена форма лично, по пошта или по е-пошта.

Сите дополнителни информации или известувања ќе бидат објавени преку веб-страницата www.zadruqi.mk.

1.9. Информации од доверлив карактер

МРФП ќе ги заштити информациите кои апликантот ги има означено како доверливи, во спротивно ќе се смета дека пријавата не содржи информации од доверлив карактер.

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Барана документација

2.1.1. Секој апликант треба да ја достави следнава документација со која го пријавува својот интерес за учество во повикот:

- Пријава за изразување интерес (Образец 1 даден во прилогот);
- Пополнет прашалник за процена и избор на земјоделски задруги (Образец 2 даден во прилогот);
- Листа на доверливи информации (Образец 3 даден во прилогот, доколку нема доверливи информации, образецот не мора да се доставува);
- Изјава за независна пријава (Образец 4 даден во прилогот);
- Список на членови на земјоделска задруга, потпишан од сите носители на земјоделски стопанства (Образец 5 даден во прилогот);
- Копија од тековната состојба од Централниот регистар на РМ (не постара од 6 месеци);
- Статут на задругата;
- Интерни акти (правилници, процедури и други акти, доколку ги има апликантот);
- Бизнес-план (доколку има);
- Листа на членови на органите на управување;
- Биографии на ангажираните лица во организацијата;
- Годишни извештаи за работа со вклучени финансиски извештаи (или годишна сметка) за 2017 и 2016 година;
- Извештај од независен ревизор за 2017 и 2016 година (доколку има);
- Други документи по избор на апликантот доколку смета дека тие ќе придонесат во градењето на сликата за неговиот профил.

2.1.2. Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија потпишана од застапник и од минимум два претставници на органите на управување на земјоделската задруга.

2.1.3. Документацијата треба да биде поднесена во печатена форма. Не постои ограничување во должината на одговорите. Истите треба да бидат јасни и прецизни.

2.1.4. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата, МРФП може да побара апликантите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација.

2.1.5. Никакви промени во документацијата, освен исправката на очигледни грешки, не смеат да се бараат, да се нудат или да се допуштат од страна на МРФП или од апликантот.

3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОВИКОТ

3.1. Појаснување на повикот

3.1.1. Апликантот може да побара појаснување на документацијата. Давањето на појаснувањето на другите апликанти ќе се прави без да се открива идентитетот на апликантот кој побарал појаснување и ќе биде објавено на веб-страницата www.zadrugi.mk.

3.2. Измена и дополнување на повикот

3.1.2. МРФП го задржува правото да го измени или да го дополни повикот, за што веднаш ќе ги известат сите поканети апликанти.

4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

4.1. Содржина на пријавата

4.1.1. Пријавата треба да се состои од запечатен плик, на кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „Не отворај“ и бројот на повикот „4/ЗАМ/2018“. Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на договорниот орган (Македонска развојна фондација за претпријатија, ул. „Никола Парапунов“ бр.41а, 1060 Скопје) и истиот не треба да содржи никаква ознака со која може да се идентификува испраќачот.

4.1.2. Пликот треба да ги содржи документите наведени во овој повик.

4.1.3. Апликантот задолжително треба да ги користи обрасците дадени во овој повик, при што тие мора да се пополнети без никакви измени на нивната форма, во спротивно пријавата ќе биде отфрлена како неприфатлива.

4.2. Јазик на пријавата

4.2.1. Пријавата, како и целата кореспонденција и документите поврзани со пријавата, се доставуваат на македонски јазик.

4.3. Краен рок и место за поднесување на пријавите

4.3.1. Крајниот рок за доставување на пријавите е 15.10.2018 г. до 16.00 часот. МРФП соодветно ќе извести за евентуалното продолжување на повикот.

4.3.2. Пријавите се поднесуваат на следната адреса: Македонска развојна фондација за претпријатија, ул. „Никола Парапунов“ бр. 41а, 1060 Скопје, со назнака „За повик бр. 4/ЗАМ/2018“. Пријавата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на апликантот неотворена.

5. ОТВОРАЊЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЈАВИТЕ

5.1. Отворање на пријавите

5.1.1. Пријавите ќе се отвораат на 16.10.2018 г., по 12.00 часот, во просториите на МРФП, без присуство на јавност.

5.1.2. Доставените пријави се отвораат една по една, со читање на името на апликантот, при што се констатира дали пријавите се доставени според пропишаните правила. Ниту една пријава нема да биде отфрлена на отворањето на пријавите, освен задоцнетите пријави.

5.1.3. Во текот на отворањето на пријавите се води записник, кој е составен дел на конечниот извештај.

5.2. Доверливост на процесот на евалуација на пријавите

5.2.1. Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на пријавите во процесот на евалуација нема да биде откриена на апликанти или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.

5.3. Појаснување на пријавите

5.3.1. Во периодот на разгледување и оценување на пријавите, МРФП може да побара од кој било апликант појаснување на неговата пријава. Никаква промена на содржината на пријавата нема да се бара, да се нуди или да се дозволува, освен за потврдување на коригирањето грешки што ги открил МРФП при процената на пријавите.

6. ИЗБОР

6.1. Избор на групи на земјоделски стопанства

6.1.1. Комисијата го врши изборот на апликантот чија пријава ги исполнува формалните барања и критериуми од овој повик. Изборот се врши врз основа на процена, согласно критериумите за избор и достапните податоци.

6.2. Известување за изборот

6.2.1. Избраниот апликант и сите други апликанти ќе бидат известени за резултатите од постапката по писмен пат.

7. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

7.1. МРФП може да ја поништи постапката ако:

- настанале непредвидени промени во проектната рамка на МРФП;
- на барање на донаторот – Европската комисија;
- други услови за кои МРФП соодветно ќе информира.



Проект „Поддршка за развој на земјоделски задруги“
Проектот е финансиран од Европската Унија.
Договор бр.: IPA/2017/392898



Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија

Повик бр. 4/ЗАМ/2018
за пријавување интерес за развој на земјоделски задруги
Техничка поддршка – прва фаза

ПРИЈАВА ЗА ИНТЕРЕС

Апликант:
(пополнува МРФП)

Архивски број и датум на поднесената пријава
(пополнува МРФП)

Проектот е поддржан од Европската Унија



Проектот го спроведуваат:



Образец 1 - ПРИЈАВА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС

Документацијата треба да биде поднесена во печатена форма. Одговорите се наведуваат во празните полиња од втората колона. Не постои ограничување во должината на одговорите. Истите треба да бидат јасни и прецизни.

АПЛИКАЦИЈА	
Назив на апликантот – земјоделска задруга: <i>(Ве молиме наведете го називот на земјоделската задруга)</i>	
Назив на апликацијата: <i>Наведениот назив е Ваш избор. Може да биде назив на земјоделската задруга или назив на бизнис идејата, активноста или регионот во кој што делувате.</i>	
Одговорни лица за подготовка на пријавата:	
Места и општини во кои задругата ќе ги спроведува активностите:	
Контакт лица <i>(Наведете најмалку 3 контакт лица од групата кои се носители на земјоделски стопанства)</i>	
Телефон за контакт:	
E-mail:	

Образец 2 - ПРАШАЛНИК ЗА ПРОЦЕНА И ИЗБОР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ

Овој прашалник има за цел да прибере податоци кои се потребни за проценка и избор на земјоделски задруги. Прашалникот треба да биде пополнет јасно, концизно и соодветно на поставените прашања. Секаде каде што е можно треба да се користат податоци од официјални документи. Пополнетиот прашалник заедно со бараните документи се доставува до МРФП на начин како што е дефинирано во повикот.

КАПАЦИТЕТ	
Наведете го вкупниот број на членови на земјоделската задруга:	
_____ вкупен број на членови	
Наведете го бројот на членови според пол:	
Жени: _____ членови	
Мажи: _____ членови	
Наведете го бројот на членови според возраст:	
Помалку од 30 години: _____ членови	
Од 31 до 50 години: _____ членови	
Повеќе од 51 години: _____ членови	
Наведете го бројот на членови според националност:	
Македонци: _____ членови	Срби: _____ членови
Албанци: _____ членови	Босанци: _____ членови
Турци: _____ членови	Власи: _____ членови
Роми: _____ членови	Друго: _____ членови
Наведете ги земјоделски дејности со кои се занимаваат членовите: <i>Наведете ги главните производи:</i>	
<input type="checkbox"/> Овошје: _____	
<input type="checkbox"/> Зеленчук: _____	
<input type="checkbox"/> Житарици: _____	
<input type="checkbox"/> Друго: _____	

Вкупно земјиште во хектари со кое располагаат сите членови (сопствено и под наем):

_____ хектари

Вкупно земјиште во хектари кое ефективно го користат сите членови за земјоделско производство:

_____ хектари

Вкупен број на основно стадо (пр. стока) со кое располагаат сите членови на задругата:

_____ единици од _____
(Ве молиме наведете го основното стадо)

Вкупен приход на сите членови на задругата во последната година:

- Помалку од 10.0000 ЕУР
- 10.000 до 50.000 ЕУР
- 50.000 до 100.000 ЕУР
- 100.000 до 500.000 ЕУР
- Повеќе од 500.000 ЕУР

БИЗНИС ИДЕЈА

Ве молиме накратко објаснете ја Вашата бизнис идеја како задруга:

Објаснувањето може да вклучува детали за тоа зошто сте одлучиле да ја формирате задругата, кои се проблемите кои се обидувате да ги решите, кои се резултатите и придобивките што ги очекувате како членови на задругата, како планирате да ја остварите Вашата бизнис идеја, итн.

Колкав приход од продажба очекувате задругата да оствари за две години од сега?

- Помалку од 10.000 ЕУР
- 10.000 до 50.000 ЕУР
- 50.000 до 100.000 ЕУР
- 100.000 до 500.000 ЕУР
- Повеќе од 500.000 ЕУР

Во што имате намера да инвестирате:

- Купување или закуп на земјиште
- Механизација
- Градење објекти за складирање
- Маркетинг и брендирање на производи
- Друго (Ве молиме наведете) _____

Ве молиме наведете накратко објаснување за Вашата планирана инвестиција:

Колкав е вкупниот износ на инвестицијата во ЕУР?

_____ ЕУР

МОТИВАЦИЈА И ПОДГОТВЕНОСТ

Колку средства од сопствени извори ќе инвестирате во вкупната инвестиција?

_____ ЕУР

Колкав е износот што го барате од проектот?

Ве молиме имајте предвид дека 80.000 ЕУР е максималниот износ што проектот може да го обезбеди.

_____ ЕУР

Во однос на правото на глас, дали се почитува принципот „еден член, еден глас“?

- Да
- Не

Дали сте подготвени да учествувате во обуките и консултациите кои ќе бидат организирани од проектот?

- Да
- Не

Образец 3 - ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

Информации кои се доверливи	Број на страницата или назив на образецот со тие информации	Причини за доверливост на тие информации	Временски период во кој тие информации ќе бидат доверливи

Образец 4 - ИЗЈАВА ЗА НЕЗАВИСНА ПРИЈАВА

Ние, долупотпишаните _____ [име и презиме на минимум три лица], во својство на поднесувачи на апликацијата под назив _____ под целосна материјална и кривична одговорност изјавуваме дека пријавата ја поднесуваме независно, без договор со други апликанти на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавуваме дека при доставувањето на пријавата, целосно сме свесни за последиците од давање неистинити наводи во пријавата.

Место и датум

Назив на земјоделската задруга:

Овластено лице
на земјоделската задруга

Член на органот на управување

Член на органот на управување

Образец 5 - СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА

Ние, долупотпишаните лица, членови на земјоделската задруга, изјавуваме дека:

- се согласуваме за пријавување интерес за овој повик; и
- активно учествувавме во подготовка на „Прашалникот за проценка и избор на земјоделска задруга“.

Во случај нашата земјоделска задруга да биде избрана на „Повикот бр. 4/ЗАМ/2018“, активно ќе се вклучиме во активностите од планираната техничка поддршка – прва фаза.

Р.Б.*	Име и презиме	Регистриран <i>Наведете го називот под кој сте регистрирани во соодветните регистри</i>	Контакт телефон	Потпис
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

*дополнете онолку реда колку што ви се потребни.

Датум и место: _____